

ПРОСПЕКТ
ПЕКАБЕСКО АД – КАДИНО, ИЛИНДЕН

Април 2015

ПЕКАБЕСКО АД – Кадино, Илинден

Назив на друштвото: ПЕКАБЕСКО АД - Кадино,Илинден

Адреса: со седиште ул.10.бр.44 Кадино,Илинден

Котација на акциите на Пекабеско АД на Официјалниот Пазар на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје

До Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје е доставено барање за котација на акциите на Официјалниот Пазар на Пекабеско АД,Кадино,Илинден. Номиналната вредност на акциите на Пекабеско АД,Кадино,Илинден изнесува 46 евра. Барањето за котација се однесува на следниве родови на акции:

- 32450 обични акции со право на глас;

Барањето за котација на вкупниот број на акции на Пекабеско АД,Кадино,Илинден на Официјалниот Пазар на Македонската Берза е поднесено до Македонската Берза.

Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на Пекабеско АД,Кадино,Илинден се тргувало на Редовниот Пазар како обично друштво .

Покровител на котацијата:

Брокерска Куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

Ул. Даме Груев бр.5, зграда 1, влез 2, мезанин-Скопје

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Одборот на директори на Пекабеско АД,Кадино,Илинден ја прифаќа одговорноста за содржината на овој проспект.

“Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинско прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект”.

Потпис

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки на Пекабеско АД,Кадино,Илинден за 2012 и 2013 година е друштвото Б и Љ Доо, ул.Дрезденска бр.52 Скопје

Покровител на котацијата на Пекабеско АД,Кадино,Илинден е Еурохаус АД Скопје.

Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на Пекабеско АД,Кадино,Илинден. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на Пекабеско АД,Кадино,Илинден, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работење на Пекабеско АД,Кадино,Илинден .

СОДРЖИНА

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

1.1. Име, седиште и краток историјат на издавачот	7
1.2. Краток историјат на издавачот	7
1.3. Датум на регистрација во трговскиот регистар	8
1.4. Износ на вкупниот капитал и поделните видови акции со нивните главни карактеристики	8
1.5. . Податоци за распространетоста на родот на акциите во јавноста и вкупниот број на акционери	9
1.6. Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните видови акции	9
1.7. Промените во структурата на капиталот за период од три години, износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.....	11
1.8. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, опис за правилата и процедурите на конверзија	11
1.9. Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас	12
1.10. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот.....	12
1.11. Финансиски извештаи на Пекабеско АД,Кадино,Илинден за период 2012-2013 година	12
1.12.Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва	12
1.13. Имот на друштвото	12
1.14. Имиња и адреси на банките на издавачот	13

2. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Опис на основните дејности на издавачот	13
2.2. Информација за значајни нови производи	13
2.3. Приказ на приходите од продажба во периодот 2012-2013	13
2.4. Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки	14

2.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години	14
2.6. Информации за судските и арбитражните постапки	15
2.7. Бројот на вработени и квалификациона структура во изминатите три години	15
2.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва	15
2.9. Место и позиција на издавачот во гранката	16

3.ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕКАБЕСКО АД ЗА ПЕРИОД 2013-2012

3.1.Финансиски податоци за Пекабеско АД,Кадино,Илинден за последните две години	16
3.2.Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата	17

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ

4.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акциите и нивната номинална вредност	17
4.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите	17
4.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции	18
4.4.Статистички податоци за тргувањето со акциите на Пекабеско АД,Кадино,Илинден за период од три години	20
4.5. Дивиденда и политика на дивиденда	20

5. ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВАТА НА ИЗДАВАЧОТ.....20

5.1.Име и презиме, деловна адреса,функцијата што ја вршат кај издавачот и датум од кога ја вршат таа функција членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот,наведување кои од неизвршните членови на овие органи се сметаат за независни,како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот,доколку тие активности се значајни за тој издавач	24
5.2. Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата	24
5.3. Детални податоци за членовите на одборот на директори	25
5.4. Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица	25
5.5. Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно	

акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	25
5.6. Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	25
5.7. Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	26
5.8. Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	26

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години	26
6.2. Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните три години	27

7. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.....27

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

1.1. Име, седиште и краток историјат на издавачот

Полно име на издавачот

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Скратен назив на издавачот

Пекабеско АД, Кадино, Илинден

Седиште

Ул. 10 бр.44 Кадино, Илинден

Приоритетна дејност на издавачот

Трговија на големо со месо и производи од месо..

1.2. Краток историјат на издавачот

Пекабеско АД, Кадино, Илинден е акционерско друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз. Друштвото е основано согласно законите на Република Македонија и се наоѓа со седиште на ул. 10.бр.44 Кадино, Илинден.

Пекабеско АД, Кадино, Илинден со МБ 4059867 е основано на 25.09.1979 година во Скопје.

Во 1991 година Пекабеско ад станува една од првите целосно приватизирани компании во Македонија. Во 1998 година компанијата првпат почнува со производство на сувомесни производи. Денес, палетата на сувомеснатите производи опфаќа најразлични видови како трајни, полутрајни, колбаси и паштети.

Истовремено компанијата е застапник и врши дистрибуција на повеќе странски компании како Творница Дувана Ровињ, Дијамант, Нишка млекара, ОНЕ итн.

Во 2012 година изграден е новиот производствено-логистички центар лоциран во с.Кадино општина Илинден во вредност од 13 мил ЕУР. Центарот е изграден според сите европски и ХАЦЦП стандарди за производство на сувомесни производи. Фабриката има дневен капацитет од 35 тони. Покрај постоечкото производство планирано се следниве активности:

А. Расекување на свежо месо,

Б. Пакување на смрзната риба,

В. Пакување на смрзнат зеленчук и овошје

Центарот е со површина од 19.700 м² од кои на производствениот дел припаѓаат 10.500м², на дистрибутивните складишта 5.600м² во кои има 7.000 палетни места, на пропратни простории 1.500м² и административен дел 2.100м².

Пекабеско АД располага со возен парк од 130 возила од кои 86 се товарни и 44 патнички возила

1.3. Датум на регистрација во трговскиот регистар

Друштвото е регистрирано од Основниот суд Скопје 1 во Скопје под СРЕГ бр.1743/89 и со Решение под истиот број од 25.12.1989 година е запишано во трговскиот регистар.

Трансформацијата од општествен во мешовит акционерски капитал е извршена на 27.12.1990 год , трансформацијата од мешовит во приватен акционерски капитал е извршена на 19.08.1991 година,а Друштвото на 25. 04. 1994 год го има трансформирано целокупниот општествен капитал во приватен.

1.4. Износ на вкупниот капитал и поделните видови акции со нивните главни карактеристики

Вкупниот номинален капитал на Пекабеско АД,Кадино,Илинден изнесува 1.492.700,00 а е претставен преку 32450 обични акции со поединечна номинална вредност по акција од 46 евра.

Вкупниот број на акционери во Пекабеско АД,Кадино,Илинден изнесува 51.

Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции им ги даваат на нивните сопственици следните права:

- Право на глас во Собранието на Друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса, односно стечајната маса на друштвото.

Додека, согласно член 279 од Законот за трговски друштва кумулативните приоритетни акции му даваат на сопственикот право на наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на било какви дивиденди на сопствениците на обичните акции.

1.5. Податоци за распространетоста на родот на акциите во јавноста и вкупниот број на акционери

Вкупниот број на акционери е 51 со вкупен број на обични акции од 32.450. Распространетоста (free-flow) изнесува 20,92% или 6.788 обични акции кои се во сопственост на 50 акционери

1.6. Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните видови акции

Согласно Закон за трговски друштва Зголемување на основната главнина на друштвото може да се врши:

- со влогови,
- со условно зголемување на основната главнина,
- со одобрен капитал и
- од средствата на Друштвото.

Зголемувањето на основната главнина се врши со издавање на нови акции на начин и според условите утврдени во закон.

Одуката за зголемување на основната главнина преку влогови се донесува со мнозинство од најмалку тричетвртини од гласовите кои ја претставуваат основната главнина на Друштвото.

Членовите на Одборот на директори можат во рок од еден месец по истекот на деловната година да поднесат пријава за упис во трговскиот регистар за зголемувањето на основната главнина во обемот во кој биле издадени акции во претходната година.

Собранието на Друштвото може да донесе одлука за зголемување на основната главнина преку преобразба на резервите во основна главнина по утврдување на годишната сметка за последната деловна година која истекла пред донесувањето на одлуката.

Резервите на можат да бидат претворени во основна главнина доколу во билансот е прикажана загуба, вклучувјќи ја и пренесената загуба.

Акционерите имаат право на новоиздадените акции сразмерно на нивните удели во дотогашната основна главнина.

Повикот до акционерите да ги преземат акциите се објавува во дневен печат, а сопствениците на акциите посебно се известуваат за местото и времето на преземањето на акциите.

Акциите што нема да бидат преземени во рок од една година по објавувањето на повикот, Друштвото ќе ги продаде на сметка на лицето овластено да ги преземе.

Одлуката за намалување на основната главнина се донесува со најмалку тричетвртини од гласовите кои ја претставуваат основната главнина во моментот на донесување на одлуката. За полноважност на одлуката потребна е согласност на акционерите од секој род акции.

Основната главнина може да биде намалена преку:

- 1) намалување на номиналниот износ на акции и
- 2) повлекување на акции.

При намалувањето на основната главнина под со закон утврдениот најмал износ, Друштвото е должно истовремено да донесе одлука за зголемување најмалку до тој износ.

На доверителите чии побарувања настанале пред уписот на одлуката за намалување на основната главнина на Друштвото во трговскиот регистар и кои не можат да бараат да се намират, Друштвото им дава обезбедување, ако за остварување на ова право го пријават своето побарување во рок од шест месеци од денот на објавување на одлуката.

Ако со намалување на основната главнина номиналниот износ на одделни акции се намали под најмалиот износ утврден со законот, акциите ќе се спојат така што да го постигнат пропишаниот најмал износ.

Старите акции Друштвото го поништува на начин пропишан со закон.

Органот на управување новите акции кои се издадени наместо поништените, за сметка на сопствениците на поништените акции, без одлагање ќе ги продаде по берзанска цена, а ако ја нема, по пат на јавно наддавање.

Исплатите на акционерите поради намалување на основната главнина можат да се вршат по објавувањето на правосилноста на одлуката во трговскиот регистар.

Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции им ги даваат на нивните сопственици следните права:

- Право на глас во Собранието на Друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса, односно стечајната маса на друштвото.

1.7.Промените во структурата на капиталот за период од три години, износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал

Друштвото нема издадено акции во минатиот период.

1.8.Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, опис за правилата и процедурите на конверзија

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност во минатиот период.

1.9. Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас

- Слободан Кутревски поседува 79,08 % од вкупниот број на акции со право на глас

1.10. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

1.11. Финансиски извештаи на Пекабеско АД,Кадино,Илинден за период 2012-2013 година

Во продолжение на овој Проспект следат ревидираните финансиски извештаи за 2012 и 2013 година.

1.12.Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва

Издавачот не е во постапка на издавање акции заради спојување, поделби, или понуди за преземање на други друштва

1.13. Имот на друштвото

Друштвото располага со следниот имот:

1. Кадино, Илинден по ИЛ.бр.1343; земјиште 39.363 м²; згради 19.816 м²
2. Шуто Оризари, Скопје по ИЛ. Бр.5250; земјиште 7.349 м²; згради 5.688 м²

1.14. Имиња и адреси на банките на издавачот

Друштвото има жиро сметки и работи со:

1. НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – ул. Водњанска бр.1, 1000 Скопје
2. Охридска банка ад Скопје, Ул.Орце Николов бр.54, 1000 Скопје
3. Прокредит банка ад Скопје, Ул.Јане Сандански 109а 1000 Скопје
4. ТТК банка ад Скопје, Ул.Народен фронт 19а, 1000 Скопје
5. Стопанска банка ад Скопје, Ул.11 Октомври, 1000 Скопје
6. Комерцијална банка ад Скопје, Ул. Орце Николов 3, 1000 Скопје
7. Шпаркасе Банка АД Скопје – ул. Македонија бр.9-11, 1000 Скопје

2. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Опис на основните дејности на издавачот

Согласно судската регистрација, друштвото Пекабеско АД,Кадино,Илинден е овластено да ги врши следните активности:

Приоритетна дејност на друштвото е Трговија на големо со месо и производи од месо.

Под други дејности друштвото ги обавува овие дејности производство на преработки од месо,трговија со прехранбени производи,дејности, регистрирани во надворешно-трговскиот промет и др.

2.2. Информација за значајни нови производи

Друштвото нема значајни нови производи во минатиот период.

2.3. Приказ на приходите од продажба во периодот 2014-2012

Вкупните приходи во 2014 изнесуваат 3.033.133 илјади денари и се за 20,5% поголеми од 2013 година, додека пак приходите во 2013 година

изнесуваат 2.517.250 илјади денари а во 2012 година истите изнесувале 2.378.245 илјади денари. Структурата на вкупните приходи се однесуваат за следново:

во (000) денари

Вид на приходи	Приходи 2014 година	Приходи 2013 година	Приходи 2012 година
Приходи од продажба	3.016.291	2.511.006	2.354.825
Останати приходи	16.842	6.244	23.420
Вкупно приходи	3.033.133	2.517.250	2.378.245

Од претходниот преглед се гледа дека приходите од продажба во 2014 изнесуваат 3.016.291 илјади денари и се поголеми во однос на 2013 година за 20,1%. Понатаму, приходите од продажба во 2013 кои изнесуваат 2.511.006 илјади денари се повисоки за 6,6% во однос на остварените приходи од продажба во 2012 година кои изнесуваат 2.354.825 илјади денари.

2.4. Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.

Друштвото нема зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.

2.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години

Друштвото нема политики за развој и истражување на нови производи и постапки.

2.6. Информации за судските и арбитражните постапки

Друштвото нема судски и арбитражни постапки кои значајно би влијаеле врз работењето на друштвото.

2.7. Бројот на вработени и квалификациона структура во изминатите три години

Друштвото има 452 вработени. Бројот на вработени и квалификационата структура на вработените е следен:

Квалификација на вработените:

Висока стручна спрема	35 вработени
Виша стручна спрема	24 вработени
Средна стручна спрема	361 вработени
Основно образование	32 вработени

Вработените во друштвото своите права, обврски и одговорности од работниот однос ги остваруваат во согласност со законот, колективните договори, правилата и други општи и поединечни акти донесени во друштвото.

Работниците во друштвото за својата работа примаат плата во зависност од постигнатите резултати и нивното учество во остварување на добивката во согласност со акт за плата, односно договорот за работа склучен со работодавецот.

2.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва

Во изминатиот тригодишен период друштвото нема направено позначителни вложувања и инвестиции.

2.9. Место и позиција на издавачот во гранката

Друштвото во однос на конкурентските друштва на територија на Р. Македонија има позначително место и позиција во гранката

3.ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕКАБЕСКО АД ЗА ПЕРИОД 2014-2012

3.1.Финансиски податоци за Пекабеско ад за последните три години

во (000) денари

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Вкупни средства	1.869.003	1.756.163	1.642.323
Вкупни обврски	1.162.818	1.121.867	1.025.642
Добивка пред оданочување	75.302	17.925	58.140
Добивка по оданочување	69.148	17.166	57.325
Нето добивка по акција (во денари)	2.182	542	1.809
Коефициент цена/добивка по акција	1,18	8,76	2,59
Коефициент цена / книговодствена вредност на една акција	0,12	0,24	0,24
Дивиденда по акција (во денари)	/	/	/
Дивиденден принос (во проценти)	/	/	/

3.2.Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва, и при тоа од тој аспект нема влијанија врз проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата на издавачот.

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ

4.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акциите и нивната номинална вредност

Барањето за котација на официјалниот пазар на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје се поднесува за 32.450 акции со вкупна номинална вредност од 1.492.700 евра. Номиналната вредност на една акција на Пекабеско ад изнесува 46,00 евра.

Барањето за котација се однесува на следниве родови на акции:

- 32.450 обични акции со право на глас со вкупна номинална вредност од 1.492.700 евра;

4.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите

Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции им ги даваат на нивните сопственици следните права:

- Право на глас во Собранието на Друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса, односно стечајната маса на друштвото.

Додека, согласно член 279 од Законот за трговски друштва кумулативните приоритетни акции му даваат на сопственикот право на

наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на било какви дивиденди на сопствениците на обичните акции.

Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите лица запишани во акционерската книга која согласно законската регулатива се води во Централниот депозитар за хартии од вредност.

4.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции

Акционерите своите права во Друштвото и интересите во Друштвото, а особено во врска со утврдувањето на годишните сметки и употребата на чистата добивка, како и именувањето и разрешувањето на членовите на Одборот на директори, ги остваруваат во Собранието на Друштвото, ако со овој Статут не е определено поинаку.

Годишното собрание го свикува Одборот на директори. Одборот на директори односно неизвршниот член на Одборот на директори по своја иницијатива или по иницијатива на акционер можат да донесат одлука за свикување собрание.

Секоја акција дава право на еден глас во собранието.

На секој акционер му припаѓа правото на учество во работата на Собранието и правото на глас, ако со Законот поинаку не е определено. Правото на учество го опфаќа и правото на учество во расправата.

Собранието се свикува по иницијатива на Одборот на директори односно неизвршните членови на Одборот на директори по своја иницијатива или по иницијатива на акционерите. Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку 1/10 од сите акции со право на глас.

Собранието се свикува со објавување јавен повик. Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник. Рокот од денот на објавување на јавниот повик до денот на одржување на собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден.

Собранието може да биде свикано со покана или со објавување јавен повик или со покана и со објавување јавен повик до акционерите.

Доколку Друштвото согласно Законот стане Друштво чии акции котираат на берза или стане друштво со посебни обврски за известување во јавниот повик, односно поканата за одржување на седница на Собранието на Друштвото треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на Друштвото.

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од 75% од вкупниот број на акции на друштвото. Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од 75% од вкупниот број акции на друштвото со јавно гласање.

Друштвото може да стекнува сопствени акции со откуп. Одлуката ја донесува собранието во која се уврдува начинот на откупот , максималниот број на акции кој што треба да се стекне , времето во коешто откупот треба да се изврши, минимална и максимална противвредност која што може да се плати за нив , номиналниот износ на стекнатите акции и акциите што друштвото ги стекнало односно акциите што друштвото ги држи да не надмине една десетина од основната главнина ,со стекнувањето на сопствените акции да не се намали имотот на друштвото под износот на основната главнина и резервите и со откупот да се стекнуваат само акции коишто во целост се уплатени.

Во деловно успешните години, по одобрувањето на годишните сметки, Собранието со одлука го определува износот кој на акционерите им се доделува во форма на дивиденда. Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето на деловната година.

Сопствениците на обичните акции имаат: право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот на ликвидациската односно стечајната маса на Друштвото.

Друштвото престанува кога Собранието ќе одлучи Друштвото да престане. Одлуката за престанување на Друштвото Собранието ја донесува со тричетвртинско мнозинство од вкупниот број гласови на Собранието (или поголемо мнозинство). Врз основа на одлуката на Собранието за престанок на Друштвото, се покренува постапка за

ликвидација на Друштвото. Друштвото престанува и со:истекот на определеното време за кое е основано; престанок на природните и други услови за вршење на стопанската дејност која е предмет на работење на Друштвото. Во овие случаи се спроведува постапка за ликвидација.

Друштвото престанува без ликвидација ако се припои кон друго друштво, односно ако се спои со друго друштво или ако се подели на повеќе друштва. Одлуката за припојување, спојување или поделба на Друштвото ја донесува Собранието со тричетвртинско мнозинство од вкупниот број на гласови во Собранието. Друштвото престанува и со спроведување на стечајна постапка.

4.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на Пекабеско ад за период од три години

Обичните акции издадени од Друштвото се тргуваат на Македонската берза со тикер **РКВ** и со истите е тргувано во последните три години и тоа по цена од 4.635 денари по акција во 2012 и 2013 и 2.505 денари во 2014.

4.5. Дивиденда и политика на дивиденда

По одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи и утврдувањето на постоење на добивка за распределба, Собранието на Друштвото го определува делот којшто им се доделува на акционерите во форма на дивиденда

Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9-девет месеци по завршување на деловната година.

Друштвото до сега не исплатувало дивиденда на своите акционери.

5. ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВАТА НА ИЗДАВАЧОТ

Управувањето со друштвото е организирано според едностепен систем на управување: Одбор на директори

Одборот на директори се избира од Собранието на друштвото со мнозинство на гласови на кворумот потребен за работа со јавно гласање. Мандатот на членовите на Одборот на директори е 6 години, со можност да бидат повторно именувани.

Одборот на Директори го сочинуваат 5 (пет) члена од кои 2 (два) извршни и 3 (три) неизвршни членови и тоа Прв главен извршен директор и Втор извршен директор и 1 (еден) независен член од редот на неизвршните членови. Неизвршните членови на Одборот на директори го носат називот Неизвршни директори а извршниот член го носи називот Извршен директор. Ниту едно лице во исто време не може да биде извршен и неизвршен член на Одборот на директори.

Одборот на директори управува со Друштвото.

Одборот на директори, во рамките на надлежностите утврдени со овој Статут, Законот и овластувањата кои изрично му се дадени од Собранието на Друштвото, има најшироки овластувања за дејствување во сите околности во името на Друштвото. Одборот на директори работи и одлучува на начин утврден со овој Статут и со Законот.

Во остварувањето на работите Одборот на директори ги врши следните работи:

- 1) ја утврдува деловната политика;
- 2) ги донесува плановите и програмите на Друштвото и дава насоки за нивното спроведување;
- 3) одлучува за организационите промени во Друштвото;
- 4) одлучува за намалување и проширување на дејноста на Друштвото;
- 5) одлучува за основање и затворање или пренос на претпријатието или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото и основање и престанување на трговоско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на друштвото;
- 6) ги утврдува, одлучува и презема конкретни мерки за случаите на конкуренција од страна на акционерите и вработените во Друштвото, а спрема Друштвото;
- 7) одлучува за основање и престанок на подружници на Друштвото и суштествени внатрешни организациони на друштвото што се определуваат со акт на друштвото;

- 8) одлучува по приговор на работниците како втор степен за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
- 9) одлучува за долгорочна кооперација со други друштва или за нејзино престанување;
- 10) го усвојува извештајот за попис на основните средства;
- 11) одлучува за давање на прокура;
- 12) на барање на собранието да ги подготви општите акти и одлуки чиешто донесување е во надлежност на собранието;
- 13) да ги подготви договорите коишто можат да се склучат само со согласност на собранието
- 14) да ги извршува одлуките коишто собранието ги донесува во рамките на неговата надлежност
- 15) одлучува по други прашања и врши и други работи утврдени со Закон и со овој Статут.

Претседателот на Одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците ,одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини на работа и одлучување на одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен , со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член .

Претседателот на Одборот на директори ги свикува седниците на Одборот на директори кога смета дека е тоа потребно или кога тоа писмено го бара извршниот член на Одборот на директори или еден неизвршен член.

За извршен член на Одборот на директори се именува лице кое покрај општите ги исполнува и следните услови: да има VII степен стручна подготовка, економска или друга струка, да има најмалку 3 години работно искуство и во својата работа да покажал умешност во организирањето на работата и да остварува видни резултати. За извршен член на Одборот на директори не може да се избере лице кое на оваа должност кај друго правно лице во време на неговиот мандат било ставено во стечај.

Извршниот член на Одборот на директори ги има следните овластувања:

- 1) ја предлага и ја води деловната политика;

- 2) го организира, непосредно раководи со процесот на работа и работењето со Друштвото и за тоа донесува одлуки, наредби, решенија, упатства и други акти;
- 3) ги предлага програмите и плановите на Друштвото;
- 4) ги извршува одлуките на Одборот на директори;
- 5) ја утврдува внатрешната организација на Друштвото и бројот на лицата потребни за вршење на дејноста на Друштвото;
- 6) донесува Одлуки за склучување Договори за лиценци и одлучува за давање на кредит;
- 7) одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на работниците;
- 8) ги именува и разрешува лицата со посебни овластувања и одговорности, одлучува за нивната одговорност , според утврдената внатрешна организација на Друштвото;
- 9) одлучува за прием, разрешување и престанок на работниот однос на работниците на Друштвото во согласност со Законот и општите акти;
- 10) одлучува за дисциплинска одговорност на работниците во согласност со Законот и актите;
- 11) одлучува по барање на работниците за платено и неплатено отсуство;
- 12) ја одредува платата и наградите на вработените;
- 13) одлучува за ангажирање на надворешни работници и други надворешни извршители во зависност од потребите на Друштвото;
- 14) го организира пописот на основните средства;
- 15) одлучува и по други прашања во врска со работниот однос на работниците согласно Законот, Колективниот договор и другите акти на Друштвото;
- 16) одлучува за ставање под хипотека и под залога на имотот на Друштвото
- 17) одлучува за отпис на побарувања на друштвото
- 18) одлучува за купување и отуѓување на недвижности
- 19) одлучува за склучување на договори за инвестициони вложувања , за купување на основни средства и обртни средства во Друштвото
- 20) одлучува за задолжување на Друштвото кај банките и други финансиски институции
- 21) ги донесува општите акти на друштвото

- 22) одлучува за висината на надоместокот за работа на одборот на директори
- 23) врши и други работи утврдени со овој Статут и кои ќе му ги довери Одборот на директори.

Извршниот член на Одборот на директори, освен овластувањата што Законот му ги дава на Собранието на Друштвото, како и овластувањата кои на посебен начин со Закон и со овој Статут се резервирани за Одборот на директори, има најшироки овластувања во рамките на утврдената со Закон и овој Статут надлежност, да дејствува во сите околности во името на Друштвото. Вториот извршен директор за својата работа одговара пред Првиот главен извршен директор. Извршниот член на Одборот на директори ги пријавува фактите кои подлежат на упис во Трговскиот регистар, ако со Закон поинаку не е уредено.

5.1. Име и презиме, деловна адреса, функцијата што ја вршат кај издавачот и датум од кога ја вршат таа функција членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, наведување кои од неизвршните членови на овие органи се сметаат за независни, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач.

Составот на членовите на Одбор на директори во Пекабеско АД го сочинуваат:

- 1. Кутревски Слободан
- 2. Кутревски Анатоли
- 3. Кутревски Марко
- 4. Шушлевски Славчо
- 5. Бановиќ Миле

5.2. Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата

Помеѓу членовите на Одборот на директори постои роднинска поврзаност. Кутревски Слободан е татко на Кутревски Анатоли и Кутревски Марко. Кутревски Анатоли и Кутревски Марко се браќа.

5.3. Детални податоци за членовите на одборот на директори

1. Кутревски Слободан од Скопје – Прв Главен извршен директор занимање: економист
2. Кутревски Анатоли од Скопје - Втор Извршен директор занимање економист
3. Кутревски Марко од Скопје – Претседател на Одбор на директори занимање : економист
4. Шушлевски Славчо од Скопје – независен член на Одбор на директори занимање економист
5. Бановиќ Миле од Скопје – член на одбор на директори занимање технолог

5.4. Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица

Нема дополнителни податоци за релевантниот менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица.

5.5. Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер.

Горенаведените лица не се членови на одбор на директори, односно управен и надзорен одбор ниту содружници, односно акционери во други друштва во било кое време во последните пет години ,освен Кутревски Анатоли е содружник во Тим Ентерпрајс Дооел Скопје.

5.6. Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Горенаведените лица не биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

5.7. Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)

Против никој од горенаведените лица нема изречено мерка за забрана на вршење на дејноста

5.8. Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.

1. Кутревски Слободан	25843 акции
2. Кутревски Анатоли	365 акции
3. Кутревски Марко	359 акции
4. Шушлевски Славчо	нема акции
5. Бановиќ Миле	нема акции

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години.

Имајќи ја предвид заситеноста со производи од храна на домашниот пазар и зголемената конкуренција од увоз на истите типови на производи Пекабеско ад, направи значителен исчекор во пласирање на своите производи на странски пазари.

Понатаму, Пекабеско ад веќе е во фаза на монтирање на нова линија за преработка на конзервирано месо т.н наредоци како и зголемување на капацитетот на линијата за паштети и виршли.

Очекуваме во наредниот три годишен период Бруто Домашниот Производ во Р.Македонија да се зголеми а тоа да предизвика зголемена домашна побарувачка за нашите производи и услуги а пак тоа директно да влијае на пораст на приходите и добивката на Друштвото.

6.2.Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните три години

Друштвото планира во наредните 3 години да има минимум 1 мил. ЕУР нето добивка.

7. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Ревидирани финансиски извештаи за 2013 и 2012 година – Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за готовински текови и Преглед на состојба и промена на капиталот, со мислење на ревизор се изработени од ревизорската куќа Б и Љ, Боро и Љупчо д.о.о. од Скопје. Во продолжение се презентирани финансиските извештаи, вклучувајќи го и мислењето на овластените ревизори.

- Ревизорско мислење
- Ревидиран биланс на состојба
- Ревидиран биланс на успех
- Ревидиран извештај за паричните текови
- Ревидиран извештај за промените во капиталот и
- Ревидирани белешки кон финансиските извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2014 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2014 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2014 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2014 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2014 година.

Скопје, 14 мај 2015 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О - Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	2014	2013
Приходи од продажба	5	3.016.291	2.511.006
Останати оперативни приходи	6	16.842	6.244
Вкупно оперативни приходи		3.033.133	2.517.250
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	7	15.128	4.043
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-756.729	-599.627
Трошоци за вработените	9	-180.439	-141.154
Амортизација	13	-72.382	-74.908
Набавна вредност на продадени стоки		-1.775.065	-1.531.251
Останати оперативни расходи	10	-152.290	-119.647
Вкупно оперативни расходи		-2.936.905	-2.466.587
Добивка од оперативно работење		111.356	54.706
Финансиски приходи	11	3.068	3.671
Финансиски расходи	11	-39.122	-40.453
Добивка пред оданочување		75.302	17.924
Данок на добивка		-6.154	-758
Добивка по оданочување		69.148	17.166
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	2.182	542

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 14 мај 2015 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	2014	2013
Добивка по оданочување		69.148	17.166
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		2.929	586
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		2.929	586
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		72.077	17.752

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	2014	2013
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	1.041.143	1.064.707
Нематеријални средства	13	899	549
Аванси за материјални средства		-	-
Вложувања расположливи за продажба	14	5.189	2.260
Вкупно долгорочни средства		1.047.231	1.067.516
Залихи	15	376.434	260.267
Побарувања од купувачи	16	262.379	253.302
Останати краткорочни побарувања	17	33.067	9.535
Побарувања за аванси		28.441	25.348
Краткорочни финансиски средства	18	87.726	87.532
Активни временски разграничувања		10.538	3.444
Парични средства	19	23.187	49.219
Вкупно тековни средства		821.772	688.647
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.869.003	1.756.163
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-1.026	-1.026
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		2.632	-297
Резерви за инвестиции		17.166	-
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		553.168	501.186
Вкупно капитал и резерви		705.484	633.407
Долгорочни кредити	20	482.753	526.333
Обврски спрема добавувачи	21	565.239	371.231
Останати краткорочни обврски	22	23.224	13.328
Обврски за аванси		1.879	2.512
Краткорочни финансиски обврски	23	89.724	208.463
Пасивни временски разграничувања		700	889
Вкупно тековни обврски		680.766	596.423
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.869.003	1.756.163

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2014 година

во илјади денари	2014	2013
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	69.148	17.166
Амортизација	72.382	74.908
Приходи од продажба на основни средства	-1.407	-791
Неотпишана вредност на расходуван и продадени основни сред.	-	-
Залихи	-116.167	-57.401
Побарувања од купувачи	-9.077	-46.670
Останати краткорочни побарувања	-23.532	19.257
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-3.093	-20.006
Активни временски разграничувања	-7.094	362
Обврски спрема добавувачи	194.008	63.595
Останати краткорочни обврски	9.896	-247
Обврски за аванси	-633	1.073
Пасивни временски разграничувања	-189	-137
Нето парични текови од деловни активности	184.242	51.109
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-48.503	-43.196
Набавки на нематеријални средства	-665	-277
Аванси за материјални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	1.407	791
Одлив за краткорочни депозити во банки	-194	-12.532
Прилив/одлив за долгорочни вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-47.955	-55.214
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив / прилив од кредити	-162.319	31.804
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Исплатена награда од добивката	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-162.319	31.804
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-26.032	27.699
Парични средства на почетокот на годината	49.219	21.520
Парични средства на крајот на годината	23.187	49.219

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2014 година

2014 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2014	90.536	-1.026	27.053	-297	-	15.955	501.186	633.407
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2014 година	-	-	-	-	-	-	69.148	69.148
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	2.929	-	-	-	2.929
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	2.929	-	-	69.148	72.077
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука	-	-	-	-	17.166	-	-17.166	-
Состојба 31.12.2014	90.536	-1.026	27.053	2.632	17.166	15.955	553.168	705.484

2013 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2013	90.536	-1.026	27.053	-883	15.955	484.020	-	615.655
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2013 година	-	-	-	-	-	17.166	-	17.166
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	586	-	-	-	586
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	586	-	17.166	-	17.752
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено за закон. резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2013	90.536	-1.026	27.053	-297	15.955	501.186	-	633.407

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

1.2. Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,08% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2014 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2014 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2014 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 762 сопствени акции или 2,35% од основната главнина (762 сопствени акции на 31.12.2013 година).

1.3. На 31.12.2014 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 449 лица. На 31.12.2013 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 378 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2013 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2014	2013
Обврски по кредити	572.477	734.796
Парични средства	-23.187	-49.219
Нето обврски по кредити	549.290	685.577
Капитал и резерви	705.484	633.407
% на кредитна задолженост	<u>77,86%</u>	<u>108,24%</u>

Кредитната задолженост на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден. Задолженоста во 2014 година е намалена во однос на 2013 година за 30,38 процентни поени како резултат на остварената добивка по оданочување и значителната отплата на кредити.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2014	2013
Приходи од продажба на домашен пазар	2.599.221	2.271.702
Приходи од продажба на странски пазар	417.070	239.304
Вкупно	3.016.291	2.511.006

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2014	2013
Приходи од отпис на обврски	823	624
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1.146	-
Приходи од вишоци	2.062	1.700
Приходи од наплатени штети од осигурување	1.272	854
Приходи од одобренеја	9.471	2.232
Приходи од продажба на основни средства	1.407	791
Останато	661	43
Вкупно	16.842	6.244

7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2014	2013
Состојба на крајот на годината	48.195	33.067
Состојба на почетокот на годината	33.067	29.024
Зголемување на вредноста на залихите	15.128	4.043

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2014	2013
Потрошени сировини и материјали	750.621	597.126
Отпис на ситен инвентар	6.108	2.501
Вкупно	756.729	599.627

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2014	2013
Бруто плати	167.707	133.410
Други надоместоци за вработените	12.732	7.744
Вкупно	180.439	141.154

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2014	2013
Енергија	53.850	54.873
Услуги за одржување и заштита	19.798	21.958
Телефонски, интернет и поштенски услуги	3.025	2.949
Наемнина	2.640	2.522
Премии за осигурување	3.358	2.790
Реклама, промоција, маркетинг услуги	17.104	10.885
Репрезентација, спонзорства	2.826	2.885
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.852	3.942
Трошоци за вода и комунални услуги	3.090	1.782
Вредносно усогласување и отпис на краткорочни побарувања	1.716	3.408
Трошоци за службени патувања	1.668	1.326
Банкарски услуги	4.528	2.921
Одобрени попусти на купувачи	25.006	198
Останато	9.829	7.208
Вкупно	152.290	119.647

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	2014	2013
Приходи од камати	2.774	3.305
Позитивни курсни разлики	294	366
Дивиденди	-	-
Вкупно финансиски приходи	3.068	3.671
Расходи за камати	-38.711	-40.449
Негативни курсни разлики	-411	-4
Вкупно финансиски расходи	-39.122	-40.453
Нето финансиски приходи / расходи	-36.054	-36.782

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2014	2013
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	69.148	17.166
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	31.688	31.688
Основна заработувачка по акција во денари	2.182	542

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2014 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Ивест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2014	14.933	837.601	639.035	922	1.492.491	2.994
Нови набавки	-	352	47.890	261	48.503	665
Прекнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-16.566	-	-16.566	-
Состојба 31.12.2014	14.933	837.953	670.359	1.183	1.524.428	3.659
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2014	-	71.094	356.690	-	427.784	2.445
Амортизација	-	20.967	51.100	-	72.067	315
Прекнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-16.566	-	-16.566	-
Состојба 31.12.2014	-	92.061	391.224	-	483.285	2.760
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2014	14.933	745.892	279.135	1.183	1.041.143	899

2013 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Ивест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2013	14.933	867.229	574.241	92	1.456.495	2.717
Нови набавки	-	11.252	31.114	830	43.196	277
Прекнижување	-	-40.880	40.880	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-7.200	-	-7.200	-
Состојба 31.12.2013	14.933	837.601	639.035	922	1.492.491	2.994
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2013	-	54.829	305.522	-	360.351	2.170
Амортизација	-	20.972	53.661	-	74.633	275
Прекнижување	-	-4.707	4.707	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-7.200	-	-7.200	-
Состојба 31.12.2013	-	71.094	356.690	-	427.784	2.445
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2013	14.933	766.507	282.345	922	1.064.707	549

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 3.050 метри квадратни, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2014	2013
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	5.176	2.247
Останати	13	13
Вкупно	5.189	2.260

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2014	2013
Суровини и материјали	30.322	3.604
Резервни делови и ситен инвентар	163	-
Производство во тек	-	-
Готови производи	48.195	33.066
Трговски стоки	297.754	223.597
Вкупно	376.434	260.267

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2014	2013
Побарувања од купувачи во земјата	204.614	195.938
Побарувања од купувачи во странство	57.765	57.364
Вкупно	262.379	253.302

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2014	2013
Побарувања за данок на додадена вредност	31.911	8.691
Побарувања од вработените	586	692
Побарувања за данок на добивка	-	100
Побарувања за акцизи	559	52
Останато	11	-
Вкупно	33.067	9.535

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2014	2013
Краткорочни депозити во банки	87.458	87.532
Краткорочни позајмици	-	-
Останато	268	-
Вкупно	87.726	87.532

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2014	2013
Жиро сметки	13.968	38.294
Денарски благајни	1.086	690
Девизни сметки	8.133	10.235
Депозит во банка со краток рок на доспевање	-	-
Вкупно	23.187	49.219

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2014	2013
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	488.821	548.076
Охридска банка АД Скопје	27.790	-
Шпаркасе банка АД Скопје	7.620	-
С-Лизинг доо Скопје	17.851	23.807
Останати кредитори - добавувачи на опрема	19.545	33.362
Вкупно	561.627	605.245
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-78.874	-78.912
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	482.753	526.333

Планот за отплата на главнината на долгорочните кредити на 31 декември 2014 година е како што следи:

Година	Плативо во ЕВРА	Вкупно во илјади денари
2015	1.282.898,07	78.874
2016	1.267.873,30	77.951
2017	1.151.776,63	70.813
2018	1.068.030,69	65.664
2019	1.044.098,49	64.193
2020-2023	3.320.236,30	204.133
Вкупно	9.134.913,48	561.627

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2014	2013
Обврски спрема добавувачи во земјата	465.416	237.108
Обврски спрема добавувачи во странство	99.823	134.123
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
Вкупно	565.239	371.231

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2014	2013
Обврски за бруто плати	15.181	11.426
Обврски за данок на добивка	5.389	-
Обврски по камати	2.578	1.787
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Останато	76	115
Вкупно	23.224	13.328

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2014	2013
Обврски по краткорочни кредити		
Стопанска банка АД Скопје	10.850	123.023
Охридска банка АД Скопје	-	6.511
Останати	-	17
Вкупно	10.850	129.551
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	78.874	78.912
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	89.724	208.463

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тим-ентерпрајс ДООЕЛ Скопје, Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2014	2013
Побарувања од купувачи	315	315
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	315	315
Обврски спрема добавувачи	4.422	1.069
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	4.422	1.069
Приходи од продажба	-	-
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	0	0
Набавки на стоки	10.979	9.487
Останати расходи	215	392
Вкупно набавки и расходи	11.194	9.879

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2014	2013
EUR	61,4814	61,5113
USD	50,5604	44,6284

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2014 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 28.102 илјади денари (28.868 илјади денари на 31.12.2013 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2014 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 314.322 илјади денари (275.897 илјади денари на 31.12.2013 година).

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2013 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2013 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2013 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2013 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2013 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2013 година.

Скопје, 5 мај 2014 година

Овластен ревизор


Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О - Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2013 година

во илјади денари	Белешки	2013	2012
Приходи од продажба	5	2.511.006	2.354.825
Останати оперативни приходи	6	6.244	23.420
Вкупно оперативни приходи		2.517.250	2.378.245
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	7	4.043	9.492
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-599.627	-406.730
Трошоци за вработените	9	-141.154	-135.815
Амортизација	13	-74.908	-41.308
Набавна вредност на продадени стоки		-1.531.251	-1.641.531
Останати оперативни расходи	10	-119.647	-102.882
Вкупно оперативни расходи		-2.466.587	-2.328.266
Добивка од оперативно работење		54.706	59.471
Финансиски приходи	11	3.671	5.785
Финансиски расходи	11	-40.453	-7.116
Добивка пред оданочување		17.924	58.140
Данок на непризнаени расходи		-758	-815
Добивка по оданочување		17.166	57.325
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	542	1.809

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 5 мај 2014 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2013 година

во илјади денари	Белешки	2013	2012
Добивка по оданочување		17.166	57.325
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања			
расположливи за продажба		586	-586
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		586	-586
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		17.752	56.739

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2013 година

во илјади денари	Белешки	2013	2012
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	1.064.707	1.096.144
Нематеријални средства	13	549	547
Аванси за материјални средства		-	-
Вложувања расположливи за продажба	14	2.260	1.674
Вкупно долгорочни средства		1.067.516	1.098.365
Залихи	15	260.267	202.866
Побарувања од купувачи	16	253.302	206.632
Останати краткорочни побарувања	17	9.535	28.792
Побарувања за аванси		25.348	5.342
Краткорочни финансиски средства	18	87.532	75.000
Активни временски разграничувања		3.444	3.806
Парични средства	19	49.219	21.520
Вкупно тековни средства		688.647	543.958
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.756.163	1.642.323
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-1.026	-1.026
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		-297	-883
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		501.186	484.020
Останат капитал		-	-
Вкупно капитал и резерви		633.407	615.655
Долгорочни кредити	20	526.333	593.204
Обврски спрема добавувачи	21	371.231	307.636
Останати краткорочни обврски	22	13.328	13.575
Обврски за аванси		2.512	1.439
Краткорочни финансиски обврски	23	208.463	109.788
Пасивни временски разграничувања		889	1.026
Вкупно тековни обврски		596.423	433.464
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.756.163	1.642.323

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илиден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2013 година

во илјади денари	2013	2012
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	17.166	57.325
Амортизација	74.908	41.308
Приходи од продажба на основни средства	-791	-1.407
Неотпишана вредност на расходувани и продадени основни сред.	-	456
Залихи	-57.401	-16.804
Побарувања од купувачи	-46.670	-16.287
Останати краткорочни побарувања	19.257	8.406
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-20.006	-1.235
Активни временски разграничувања	362	1.746
Обврски спрема добавувачи	63.595	-10.082
Останати краткорочни обврски	-247	2.360
Обврски за аванси	1.073	-1.297
Пасивни временски разграничувања	-137	-156
Нето парични текови од деловни активности	51.109	64.333
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-43.196	-470.507
Набавки на нематеријални средства	-277	-65
Аванси за материјални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	791	1.407
Одлив за краткорочни депозити во банки	-12.532	-35.000
Прилив/одлив за долгорочни вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-55.214	-504.165
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од кредити	31.804	431.928
Нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена награда од добивката	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	31.804	431.928
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	27.699	-7.904
Парични средства на почетокот на годината	21.520	29.424
Парични средства на крајот на годината	49.219	21.520

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илиден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2013 година

2013 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2013	90.536	-1.026	27.053	-883	15.955	484.020	-	615.655
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2013 година	-	-	-	-	-	17.166	-	17.166
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	586	-	-	-	586
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	586	-	17.166	-	17.752
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено за закон. резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2013	90.536	-1.026	27.053	-297	15.955	501.186	-	633.407

2012 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2012	90.536	-1.026	27.053	-297	15.955	426.695	-	558.916
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2012 година	-	-	-	-	-	57.325	-	57.325
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-586	-	-	-	-586
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-586	-	57.325	-	56.739
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено за закон. резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2012	90.536	-1.026	27.053	-883	15.955	484.020	-	615.655

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот унис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуте Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

1.2. Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 78,82% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2013 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12. 2013 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2013 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 762 сопствени акции или 2,35% од основната главнина (762 сопствени акции на 31.12.2012 година).

1.3. На 31.12.2013 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 378 лица. На 31.12.2012 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 351 лице.

1.4 Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на добарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа според одредбите на Законот за данок на добивка. Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка се плаќа и при исплатата на дивиденди на домашни физички лица и странски физички и правни лица од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 година и наредните години.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2012 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2013	2012
Обврски по кредити	734.796	702.992
Парични средства	-49.219	-21.520
Нето обврски по кредити	685.577	681.472
Капитал и резерви	633.407	615.655
% на кредитна задолженост	108,24%	110,69%

Кредитната задолженост на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2013	2012
Приходи од продажба на домашен пазар	2.271.702	2.222.761
Приходи од продажба на странски пазар	239.304	132.064
Вкупно	2.511.006	2.354.825

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2013	2012
Приходи од отпис на обврски	624	1.324
Приходи од вишоци	1.700	816
Приходи од наплатени штети од осигурување	854	14.219
Приходи од одобренија	2.232	5.362
Приходи од продажба на основни средства	791	1.407
Останато	43	292
Вкупно	6.244	23.420

7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2013	2012
Состојба на крајот на годината	33.067	29.024
Состојба на почетокот на годината	29.024	19.532
Зголемување / намалување на вредноста на залихите	4.043	9.492

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илиден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2013	2012
Потрошени сировини и материјали	597.126	406.261
Отпис на ситен инвентар	2.501	469
Вкупно	599.627	406.730

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2013	2012
Бруто плати	133.410	130.710
Други надоместоци за вработените	7.744	5.105
Вкупно	141.154	135.815

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2013	2012
Енергија	54.873	40.243
Услуги за одржување и заштита	21.958	20.981
Телефонски и поштенски услуги	2.949	3.146
Наемнина	2.522	3.615
Премии за осигурување	2.790	2.475
Реклама, промоција, маркетинг услуги	10.885	8.620
Репрезентација, спонзорства	2.885	5.343
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.942	3.574
Трошоци за вода и комунални услуги	1.782	3.195
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	3.408	341
Трошоци за службени патувања	1.326	1.337
Банкарски услуги	2.921	2.331
Останато	7.406	7.681
Вкупно	119.647	102.882

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2013	2012
Приходи од камати	3.305	5.764
Позитивни курсни разлики	366	21
Дивиденди	-	-
Вкупно финансиски приходи	3.671	5.785
Расходи за камати	-40.449	-6.658
Негативни курсни разлики	-4	-458
Вкупно финансиски расходи	-40.453	-7.116
Нето финансиски приходи / расходи	-36.782	-1.331

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2013	2012
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	17.166	57.325
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	31.688	31.688
Основна заработувачка по акција во денари	542	1.809

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2013 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2013	14.933	867.229	574.241	92	1.456.495	2.717
Нови набавки	-	11.252	31.114	830	43.196	277
Прекнижување	-	-40.880	40.880	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-7.200	-	-7.200	-
Состојба 31.12.2013	14.933	837.601	639.035	922	1.492.491	2.994
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2013	-	54.829	305.522	-	360.351	2.170
Амортизација	-	20.972	53.661	-	74.633	275
Прекнижување	-	-4.707	4.707	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-7.200	-	-7.200	-
Состојба 31.12.2013	-	71.094	356.690	-	427.784	2.445
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2013	14.933	766.507	282.345	922	1.064.707	549

2012 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2012	14.933	177.559	370.666	413.100	976.258	2.652
Нови набавки	-	2.923	27.347	472.285	502.555	65
Пренесено од инвестиции во тек	-	686.747	198.546	-885.293	0	-
Расходување и продажба	-	-	-22.318	-	-22.318	-
Состојба 31.12.2012	14.933	867.229	574.241	92	1.456.495	2.717
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2012	-	48.282	292.910	-	341.192	1.883
Амортизација	-	6.547	34.474	-	41.021	287
Расходување и продажба	-	-	-21.862	-	-21.862	-
Состојба 31.12.2012	-	54.829	305.522	-	360.351	2.170
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2012	14.933	812.400	268.719	92	1.096.144	547

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 3.050 метри квадратни, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2013	2012
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	2.247	1.661
Останати	13	13
Вкупно	2.260	1.674

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2013	2012
Суровини и материјали	3.604	4.085
Резервни делови	-	-
Производство во тек	-	-
Готови производи	33.066	29.024
Трговски стоки	223.597	169.757
Вкупно	260.267	202.866

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2013	2012
Побарувања од купувачи во земјата	195.938	174.846
Побарувања од купувачи во странство	57.364	31.786
Вкупно	253.302	206.632

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2013	2012
Побарувања за данок на додадена вредност	8.691	19.928
Побарувања од вработените	692	1.098
Побарувања за данок на добивка	100	411
Побарувања за акцизи	52	3.075
Побарувања за штети	-	1.621
Побарувања по камати за ДДВ	-	2.401
Останато	-	258
Вкупно	9.535	28.792

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2013	2012
Краткорочни депозити во банки	87.532	75.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	87.532	75.000

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2013	2012
Жиро сметки	38.294	18.889
Денарски благајни	690	2.451
Девизни сметки	10.235	180
Депозит во банка со краток рок на доспевање	-	-
Вкупно	49.219	21.520

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2013	2012
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	548.076	584.854
С-Лизинг доо Скопје	23.807	18.458
Останати кредитори - добавувачи на опрема	33.362	49.322
Вкупно	605.245	652.634
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-78.912	-59.430
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	526.333	593.204

Планот за отплата на главнината на долгорочните кредити на 31 декември 2013 година е како што следи:

Година	Плативо во ЕВРА	Вкупно во илјади денари
2014	1.282.882,44	78.912
2015	1.226.655,37	75.453
2016	1.177.688,52	72.441
2017	1.060.362,02	65.224
2018	975.312,98	59.993
2019	950.000,04	58.436
2020-2023	3.166.666,40	194.786
Вкупно	9.839.567,77	605.245

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	237.108	223.661
Обврски спрема добавувачи во странство	134.123	83.975
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
Вкупно	<u>371.231</u>	<u>307.636</u>

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Обврски за бруто плати	11.426	10.291
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски по камати	1.787	3.254
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Останато	115	30
Вкупно	<u>13.328</u>	<u>13.575</u>

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Комерцијална банка АД Скопје	-	27.473
Прокредит банка АД Скопје	-	22.880
Стопанска банка АД Скопје	123.023	-
Охридска банка АД Скопје	6.511	-
Останати	17	5
Вкупно	<u>129.551</u>	<u>50.358</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	78.912	59.430
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>208.463</u>	<u>109.788</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тим-ентерпрајс ДООЕЛ Скопје, Друштва што се управувачки поврзани.

во плјади денари	2013	2012
Побарувања од купувачи	315	315
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	315	315
Обврски спрема добавувачи	1.069	1.222
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	1.069	1.222
Приходи од продажба	-	300
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	0	300
Набавки на стоки	9.487	10.556
Останати расходи	392	-
Вкупно набавки и расходи	9.879	10.556

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2013	2012
EUR	61,5113	61,5000
USD	44,6284	46,6510

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2013 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 28.868 илјади денари (30.282 илјади денари на 31.12.2012 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2013 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 275.897 илјади денари (135.327 илјади денари на 31.12.2012 година).

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2012 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2012 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр. 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
Тел: + 389 (02) 3061-185
Факс: + 389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2012 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2012 година.

Скопје, 29 март 2013 година

Овластен ревизор


Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О - Скопје

Управител

Љупчо Пецев




ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
Приходи од продажба	5	2.354.825	2.125.748
Останати оперативни приходи	6	23.420	7.103
Вкупно оперативни приходи		2.378.245	2.132.851
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	7	9.492	-658
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-406.730	-358.490
Трошоци за вработените	9	-135.815	-145.276
Амортизација	13	-41.308	-36.331
Набавна вредност на продадени стоки		-1.641.531	-1.442.202
Останати оперативни расходи	10	-102.882	-89.099
Вкупно оперативни расходи		-2.328.266	-2.071.398
Добивка од оперативно работење		59.471	60.795
Финансиски трошоци/приходи	11	-1.331	1.265
Добивка пред оданочување		58.140	62.060
Данок на непризнаени расходи		-815	-1.189
Добивка по оданочување		57.325	60.871
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	1.809	1.921

Одбор на директори

Прв Извршен директор



Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
Добивка по оданочување		57.325	60.871
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-586	-1.270
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-586	-1.270
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		56.739	59.601

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	1.096.144	635.066
Нематеријални средства	13	547	769
Аванси за материјални средства		-	32.048
Вложувања расположливи за продажба	14	1.674	2.260
Вкупно долгорочни средства		1.098.365	670.143
Залихи	15	202.866	186.062
Побарувања од купувачи	16	206.632	190.345
Останати краткорочни побарувања	17	28.792	37.198
Побарувања за аванси		5.342	4.107
Краткорочни финансиски средства	18	75.000	40.000
Активни временски разграничувања		3.806	5.552
Парични средства	19	21.520	29.424
Вкупно тековни средства		543.958	492.688
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.642.323	1.162.831
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-1.026	-1.026
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		-883	-297
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		484.020	426.695
Останат капитал		-	-
Вкупно капитал и резерви		615.655	558.916
Долгорочни кредити	20	593.204	245.332
Обврски спрема добавувачи	21	307.636	317.718
Останати краткорочни обврски	22	13.575	11.215
Обврски за аванси		1.439	2.736
Краткорочни финансиски обврски	23	109.788	25.732
Пасивни временски разграничувања		1.026	1.182
Вкупно тековни обврски		433.464	358.583
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.642.323	1.162.831

Одбор на директори

Прв Извршен директор



Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2012 година

во илјади денари	2012	2011
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	57.325	60.871
Амортизација	41.308	36.331
Приходи од продажба на основни средства	-1.407	-184
Неотпишана вредност на расходуван и продадени основни сред.	456	237
Залихи	-16.804	-6.790
Побарувања од купувачи	-16.287	3.360
Останати краткорочни побарувања	8.406	-22.707
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-1.235	1.910
Активни временски разграничувања	1.746	-4.249
Обврски спрема добавувачи	-10.082	49.854
Останати краткорочни обврски	2.360	795
Обврски за аванси	-1.297	857
Пасивни временски разграничувања	-156	-1.086
Нето парични приливи од деловни активности	64.333	119.199
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-470.507	-357.111
Набавки на нематеријални средства	-65	-324
Аванси за материјални средства	-	-5.243
Приливи од продадени материјални средства	1.407	184
Одлив за краткорочни депозити во банки	-35.000	-
Прилив/одлив за долгорочни вложувања	-	-
Нето парични одливи од инвестициони активности	-504.165	-362.494
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од кредити	431.928	233.775
Нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена награда од добивката	-	-1.047
Нето парични приливи од финансиски активности	431.928	232.728
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-7.904	-10.567
Парични средства на почетокот на годината	29.424	39.991
Парични средства на крајот на годината	21.520	29.424

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2012 година

2012 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Реватор. резерви	Нераспре. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2012	90.536	-1.026	27.053	-297	15.955	426.695	-	558.916
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2012 година	-	-	-	-	-	57.325	-	57.325
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-586	-	-	-	-586
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-586	-	57.325	-	56.739
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено за закон. резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2012	90.536	-1.026	27.053	-883	15.955	484.020	-	615.655

2011 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Реватор. резерви	Нераспре. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2011	90.536	-1.026	27.815	973	15.955	322.144	43.966	500.363
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2011 година	-	-	-	-	-	60.871	-	60.871
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-1.270	-	-	-	-1.270
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-1.270	-	60.871	-	59.601
Прекнижување и усогласување	-	-	-762	-	-	44.728	-43.966	0
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-1.048	-	-1.048
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено за закон. резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2011	90.536	-1.026	27.053	-297	15.955	426.695	0	558.916

Белешките содржани од страна 10 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

1.2. Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 78,82% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2012 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12. 2012 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2012 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 762 сопствени акции или 2,35% од основната главнина (762 сопствени акции на 31.12.2011 година).

1.3. На 31.12.2012 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 351 лице. На 31.12.2011 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 326 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатa опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа според одредбите на Законот за данок на добивка. Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка се плаќа и при исплатата на дивиденди на домашни физички лица и странски физички и правни лица од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 година и наредните години.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2011 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2012	2011
Обврски по кредити	702.992	271.064
Парични средства	-21.520	-29.424
Нето обврски по кредити	681.472	241.640
Капитал и резерви	615.655	558.916
% на кредитна задолженост	<u>110,69%</u>	<u>43,23%</u>

Кредитната задолженост на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2012	2011
Приходи од продажба на домашен пазар	2.222.761	1.997.225
Приходи од продажба на странски пазар	132.064	128.523
Вкупно	2.354.825	2.125.748

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2012	2011
Приходи од отпис на обврски	1.324	784
Приходи од вишоци	816	1.447
Приходи од наплатени штети од осигурување	14.219	1.117
Приходи од одобренеја	5.362	1.789
Приходи од продажба на основни средства	1.407	184
Останато	292	1.782
Вкупно	23.420	7.103

7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2012	2011
Состојба на крајот на годината	29.024	19.532
Состојба на почетокот на годината	19.532	20.190
Зголемување / намалување на вредноста на залихите	9.492	-658

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2012	2011
Потрошени сировини и материјали	406.261	358.385
Отпис на ситен инвентар	469	105
Вкупно	406.730	358.490

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2012	2011
Бруто плати	130.710	140.709
Други надоместоци за вработените	5.105	4.567
Вкупно	135.815	145.276

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2012	2011
Енергија	40.243	31.865
Услуги за одржување и заштита	20.981	17.956
Транспортни услуги	3.901	3.304
Наемнина	3.615	2.864
Премии за осигурување	2.475	1.653
Реклама, промоција, маркетинг услуги	8.620	9.932
Репрезентација, спонзорства	5.343	4.023
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.574	3.233
Трошоци за вода и комунални услуги	3.195	2.682
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	341	2.225
Трошоци за службени патувања	1.337	1.685
Банкарски услуги	2.331	3.458
Останато	6.926	4.219
Вкупно	102.882	89.099

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ТРОШОЦИ

во илјади денари	2012	2011
Приходи од камати	5.764	3.332
Позитивни курсни разлики	21	367
Расходи за камати	-6.658	-1.781
Негативни курсни разлики	-458	-653
Вкупно	-1.331	1.265

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2012	2011
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	57.325	60.871
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	31.688	31.688
Основна заработувачка по акција во денари	1.809	1.921

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2012 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2012	14.933	177.559	370.666	413.100	976.258	2.652
Нови набавки	-	2.923	27.347	472.285	502.555	65
Пренесено од инвестиции во тек	-	686.747	198.546	-885.293	0	-
Расходување и продажба	-	-	-22.318	-	-22.318	-
Состојба 31.12.2012	14.933	867.229	574.241	92	1.456.495	2.717
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2012	-	48.282	292.910	-	341.192	1.883
Амортизација	-	6.547	34.474	-	41.021	287
Расходување и продажба	-	-	-21.862	-	-21.862	-
Состојба 31.12.2012	-	54.829	305.522	-	360.351	2.170
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2012	14.933	812.400	268.719	92	1.096.144	547

2011 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2011	14.933	177.063	360.883	68.768	621.647	2.328
Нови набавки	-	496	12.282	344.332	357.110	324
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-2.499	-	-2.499	-
Состојба 31.12.2011	14.933	177.559	370.666	413.100	976.258	2.652
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2011	-	43.802	263.625	-	307.427	1.580
Амортизација	-	4.480	31.547	-	36.027	303
Расходување и продажба	-	-	-2.262	-	-2.262	-
Состојба 31.12.2011	-	48.282	292.910	-	341.192	1.883
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2011	14.933	129.277	77.756	413.100	635.066	769

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 3.050 метри квадратни, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2012	2011
Вложувања во банка со посебни обврски за известување	1.661	2.247
Останати	13	13
Вкупно	1.674	2.260

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2012	2011
Суровини и материјали	4.085	2.090
Резервни делови	-	-
Производство во тек	-	-
Готови производи	29.024	19.532
Трговски стоки	169.757	164.440
Вкупно	202.866	186.062

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2012	2011
Побарувања од купувачи во земјата	174.846	161.561
Побарувања од купувачи во странство	31.786	28.784
Вкупно	206.632	190.345

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2012	2011
Побарувања за данок на додадена вредност	19.928	33.586
Побарувања од вработените	1.098	1.524
Побарувања за данок на добивка	411	103
Побарувања за акцизи	3.075	1.985
Побарувања за штети	1.621	-
Побарувања по камати за ДДВ	2.401	-
Останато	258	-
Вкупно	28.792	37.198

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2012	2011
Краткорочни депозити во банки	75.000	40.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	75.000	40.000

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2012	2011
Жиро сметки	18.889	6.071
Денарски благајни	2.451	818
Девизни сметки	180	2.535
Депозит во банка со краток рок на доспевање	-	20.000
Вкупно	21.520	29.424

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2012	2011
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	584.854	244.784
Охридска банка АД Охрид	-	827
С-Лизинг доо Скопје	18.458	3.613
Останати кредитори - добавувачи на опрема	49.322	-
Вкупно	652.634	249.224
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-59.430	-3.892
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	593.204	245.332

Планот за отплата на главнината на долгорочните кредити на 31 декември 2012 година е како што следи:

Година	Плативо во ЕВРА	Вкупно во илјади денари
2013	966.342,77	59.430
2014	1.248.482,94	76.782
2015	1.184.121,64	72.823
2016	1.132.982,09	69.678
2017	1.013.337,29	62.320
2018	950.000,04	58.425
2019	950.000,04	58.425
2020-2023	3.166.666,40	194.750
Вкупно	10.611.933,21	652.634

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2012	2011
Обврски спрема добавувачи во земјата	223.661	153.386
Обврски спрема добавувачи во странство	83.975	145.757
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	18.575
Вкупно	307.636	317.718

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2012	2011
Обврски за бруто плати	10.291	9.858
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски по камати	3.254	1.231
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Останато	30	126
Вкупно	13.575	11.215

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2012	2011
Обврски по краткорочни кредити		
Комерцијална банка АД Скопје	27.473	-
Прокредит банка	22.880	21.840
Останати	5	-
Вкупно	50.358	21.840
 Тековна доспеаност на долгорочни кредити	 59.430	 3.892
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	109.788	25.732

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тим-ентерпрајс ДООЕЛ Скопје, Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2012	2011
Побарувања од купувачи	315	-
Побарувања по аванси	-	513
Вкупно тековни средства	315	513
Обврски спрема добавувачи	1.222	-
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	1.222	0
Приходи од продажба	300	-
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	300	0
Набавки на стоки	10.556	8.003
Останати расходи	-	-
Вкупно набавки и расходи	10.556	8.003

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2012	2011
EUR	61,5000	61,5050
USD	46,6510	47,5346

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2012 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 30.282 илјади денари (4.822 илјади денари на 31.12.2011 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2012 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 135.327 илјади денари (97.937 илјади денари на 31.12.2011 година).

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.